

# ОСВЕЖУВАЊЕ ОД БАВАРИЈА



■ Пишува:  
Александар КЕЛТАНОСКИ

Најпознатиот и најценет дел на BMW одделението "М", ова лето го претставува моделот "М6" кабриолет. Кога од овој исклучителен автомобил ќе се симне покривот тој добива сосема поинаква

физиномија, но застрашувачките перформанси остануваат исти, како и кај купе верзијата. "М6" кабриолетот е за 50мм подолг од стандардната "шестка" без покрив. Во духот на BMW е да



понути тврд покрив кој се склопува. Во германската фабрика велат дека станува збор за посебен материјал, кој овозможува звучна и топлотна изолација. Овој модел го придвижува петлитарскиот V10 мотор, кој испорачува 507кs со максимален вртежен момент од 520Nm. Преку секвенцијал-

ниот SMG менувач, овој врвен кабриолет забрзува до 100км/ч за 4.8 секунди. Исто така, "М6" се одликува со неверојатни сопирачки можности, поради силните сопирачки. При брзина од 100км/ч сопирачкиот пат е 36м, а помалку од 140м му е потребно да застане при брзина од 200км/ч.

## HYUNDAI SANTA FE

Новата Santa Fe ја надраснува својата класа - и со тоа треба да го погоди вкусот на Американците, кои на Салонот во Детроит прв пат можеа да се воодушевуваат на новиот спортски теренец. Во должина "кореецот" порасна за 17,5 сантиметри на 4,675 метри, во ширина додаде 4,5 сантиметри (1,89 метри) и во висина за 5 сантиметри, на 1,68 метри. Меѓуоскиното растојание, зголемено за 8 сантиметри на 2,70 метри, отвора простор за патниците одзади и за трет ред седишта, што се спушта во подот. Во споредба со претходникот, новата



Santa Fe има многу помазни линии на каросеријата. Погонот го презема 2,2 литарски турбодизел со 153 кс и 350 Nm вртежен момент. Во опремата, меѓу другото, спаѓаат ABS, ESP, шест воздушни перници, клима уред, надворешни ретровизори со грејачи, менување на висината на педалите, сензори за дожд и за светло, како и предно стакло со грејачи. Цените ќе се зголемат соодветно на новата големина - неофицијално се очекува старт од 23.000 евра.

## ФЛЕШ ВЕСТИ

### ТЕСЛА ЌЕ ПРОИЗВЕДЕ СУПЕР АВТОМОБИЛ!

Следниот месец калифорниската компанија која го носи името "Тесла Моторс", ќе го претстави својот најнов изум, а тоа е автомобилот еко-роадстер кој ќе биде придвижуван на електричен погон. Иако сè уште не се објавени службени податоци за ова возило, сепак се смета дека, според кружењето на информациите на Интернет, дека "Тесла Моторс" ќе биде способен да забрза до 100 км/ч за само 4 секунди и дека максимална брзина ќе му бидат фасцинантните 400 км/ч. Исто така, кружат гласини и дека станува збор за конструкција на "Лотус Елисе" само со нов мотор, но со сигурност ќе се знае до крајот на месецот. Со ова му се оддава уште едно признание на еден од најпознатите научници на сите времиња.

## HONDA CIVIC TYPE S

Honda Motor Europe Ltd. го најави новиот Civic TYPE S, хечбек со 3 врати, кој е најновиот модел во трансформацијата на иконата на Honda, брендот S-сегмент во премијата, индивидуалноста и спортскиот изглед. Новиот модел ќе дебитира на Саемот British International Motor Show, кој ќе се одржи во јули 2006 година.

Делејќи ја истата динамична силуета и севкупните димензии со моделот со 5 врати, Civic TYPE S му оддава големо значење



на спортскиот изглед и насоката fun-to-drive, со што ќе ги придобие срцата на помладите генерации. Феноменалниот стил е потврден и суспензијата е усогласена со острата шасиска динамичност. Овој модел ќе го придвижуваат еден 1.8 литарски бензинов мотор и 2.2 литарски дизел мотор, кои ќе произведуваат 103kW/140кx со помош на шестбрзинскиот менувач. Се очекува продажбата да почне на почетокот на 2007 година.

## FERRARI ОД ПЛЕТКА

Студентката по уметност Лаурен Портер од Грејтхам, за дипломската работа при универзитетот во Бат Спа, направила плетка на Ferrari со природна големина. Лимузината е растегната преку челична конструкција, која 22-годишната студентка сама ја заварила, а бројните членови на семејството ѝ помогнале да го "облече" автомобилот. Црвената "шасија" е направена од 250 метри квадратни рамно плетиво, работено е во V техника, која инаку се користи за чорапи, каде деталите се исклучително квалитетни. Знакот на Ferrari е исплетен со конец.